

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 87

Год. LXI

Понеделник, 17 октомври 2005

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1160. Одлука за помилување на осудени лица.....	2	1169. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје	7
1161. Закон за вработување на инвалидни лица (Пречистен текст).....	2	1170. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола....	7
1162. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.....	6	1171. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип.....	8
1163. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура.....	6	1172. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	8
1164. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар.....	6	1173. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	8
1165. Одлука за давање на користење-концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро.....	6	1174. Одлука за определување највисока продажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 2005 година.....	8
1166. Одлука за распишување оглас за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	7	1175. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	9
1167. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип.....	7	1176. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	11
1168. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	7	Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија	
		54. Листа за измени и дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување.....	12
		Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во РМ за септември 2005 година - претходни податоци.....	18
		Огласен дел	1-108

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1160.**

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА****I**

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Ариф Керим Јашари, од с. Никуштак, во траење од 10 месеци,
2. Александар Стефан Стефановски од Пехчево, во траење од 3 месеци,
3. Лазарчо Станко Богатинов од Кочани, во траење од 6 месеци.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Саша Дејан Мариќ од Скопје, во траење од 6 месеци,
2. Елизабета Петар Мицковска од Гевгелија, во траење од 6 месеци,
3. Љупчо Трајче Момирчески од с. Света, во траење од 6 месеци,
4. Трајче Стојан Темов од Радовиш, во траење од 4 месеци,
5. Цавит Хаки Зенели од с. Опае, во траење од 5 месеци.

III

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Јорданчо Благој Николовски од Скопје, во траење од 6 месеци,
2. Љубомир Душко Ристевски од Битола, во траење од 6 месеци,
3. Васил Ташо Цамбулев од Струмица, во траење од 6 месеци,
4. Петре Ангел Виларов од Скопје, во траење од 3 месеци,
5. Аксел Сулејман Сулејманов од Делчево, во траење од 3 месеци,
6. Гоце Методи Клименков од Кочани, во траење од 3 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-848
13 октомври 2005 година Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1161.**

Врз основа на член 27 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 септември 2005 година, го утврди пречистениот текст на Законот за вработување на инвалидни лица.

Пречистениот текст на Законот за вработување на инвалидни лица ги опфаќа: Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2000), Законот за изменување и допол-

нување на Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004) и Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 10-3044/2
30 септември 2005 година Скопје

Претседател на
Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија,

Цветанка Иванова, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
(Пречистен текст)****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се уредуваат посебните услови за вработување и работење на инвалидни лица: кога самостојно вршат дејност како трговец поединец, кај работодавец или има својство на работодавец, во државната администрација, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, агенции и фондови и други државни институции како и условите за основање и погодностите за работење на трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво (во натамошниот текст: заштитно друштво).

Член 2

Инвалидно лице, во смисла на овој закон, е лице со оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот, телесно инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот развој и лице со комбинирани пречки кое поради степенот на инвалидност има специфични потреби во работењето.

Инвалидно лице се смета и инвалид на трудот со преостаната или намалена работна способност и ако се води во евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенција) како невработено лице.

Инвалидността врз основа на поднесено барање од инвалидно лице, неговиот родител или старател ја утврдува комисија за оценка на работната способност на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот), освен ако инвалидността на лицето не е утврдена од друг надлежен орган.

Член 3

На инвалидните лица и заштитните друштва се применуваат и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

**II. МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНО
ЛИЦЕ****Член 4**

Мерки за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидно лице се:

- доделување на неповратни средства за вработување на неопределено време на невработено инвалидно лице, адаптација на работното место на кое ќе работи инвалидното лице доколку таа е потребна и набавка на опрема според критериумите и на начин утврден со акт на министерот за труд и социјална политика;
- ослободување од даноци и обезбедување на средства за придонеси и
- финансиска поддршка во работењето.

Член 5

Работодавец не може да вработи или да распореди од едно на друго работно место инвалидно лице кое за тоа работно место не ги исполнува општите и посебните услови, односно кое не е оспособено за вршење на работите на тоа работно место и ако нема оценка на работната способност од комисијата од членот 2 став 3 на овој закон дека може да ги извршува работите на соодветното работно место.

Инвалидно лице може да биде работодавец или да врши работа на одговорно лице кај работодавец, доколку добие позитивно мислење од комисијата од членот 2 став 3 на овој закон.

Член 6

Работодавецот е должен на вработеното инвалидно лице да му исплаќа плата согласно со закон, колективен договор и договор за вработување.

Платата од ставот 1 на овој член работодавецот е должен на вработеното инвалидно лице да му ја исплаќа на тековна сметка или на штедна книшка, а платата може да ја подигне самото лице со инвалидност, брачниот другар, неговиот родител или неговиот старател.

Член 7

Работодавецот пред да отпочне да врши дејност, од надлежните органи треба да прибави решенија дека работните и помошните простории и опремата ги исполнуваат минимално-техничките услови и пропишаните мерки, нормативи и стандарди за вршење на соодветна дејност.

При вработување на инвалидно лице, работодавецот е должен да создаде соодветни услови за работење и адаптација на работното место во зависност од работното место, видот и степенот на образованието и видот и степенот на инвалидноста на инвалидното лице кое се вработува.

Член 8

Средствата за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица, адаптација на работно место и набавка на опрема, се обезбедуваат од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица (во натамошниот текст: Посебен фонд).

Член 9

Вработеното инвалидно лице кај кое е утврдена инвалидност во смисла на членот 2 став 1 од овој закон се ослободува од плаќање на персонален данок од доход.

Средствата за придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за здравствено осигурување и придонес за вработување за лицата од став 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Буџетот на Република Македонија за намените од ставот 2 на овој член, средствата ги обезбедува најмногу во висина на придонесите на основица од две нето просечни плати исплатени во Република Македонија во претходниот месец. За разликата од нето платата која го надминува овој износ, средствата за придонеси ги плаќа работодавецот.

Член 10

Под финансиска поддршка во работењето во смисла на овој закон се сметаат погодностите што ги добива инвалидното лице кое самостојно врши дејност како трговец поединец, односно заштитното друштво при користењето на средства од Посебниот фонд.

Член 11

Заради вработување на инвалидни лица се основаат заштитни друштва како трговски друштва. Заштитно друштво може да се основа ако вработува

најмалку пет лица на неопределено време од кои најмалку 40% се инвалидни лица од вкупниот број вработени, од кои најмалку половината се лица со утврдена инвалидност во смисла на членот 2 став 1 од овој закон. Новоосновано заштитно друштво е должно во периодот од 90 дена да ги вработи сите работници сметано од денот на првото вработување на работник на неопределено време во друштвото, во спротивно не го стекнува статусот на заштитно друштво и наредните пет години не може да работи како заштитно друштво, во кој рок основачот или член на неговото потесно семејство не може да основа ново заштитно друштво.

Заштитното друштво ако не ги исполнува условите од ставот 1 на овој член во период од 90 дена, не го губи статусот на заштитно друштво. Ако заштитното друштво повеќе од три пати во последователни две години го наруши минималниот процент на инвалидни лица или падне под минималниот број на вкупно вработени работници на неопределено време утврдени во ставот 1 на овој член, го губи статусот на заштитно друштво и наредните пет години не може да работи како заштитно друштво во кој рок основачот или член на неговото потесно семејство не може да основа ново заштитно друштво.

Ако заштитното друштво над 90 дена не ги исполнува условите од ставот 1 на овој член го губи статусот на заштитно друштво и наредните 3 години не може да работи како заштитно друштво во кој рок основачот или член на неговото потесно семејство не може да основа ново заштитно друштво.

Член 12

Вработените во заштитното друштво кои не се инвалидни лица и инвалиди на трудот се ослободуваат од плаќањето на персонален данок од доход и за нив се обезбедуваат средства за придонес за пензиско и инвалидско осигурување од Буџетот на Република Македонија.

Заштитните друштва се ослободуваат од плаќање на данок од добивка и сите давачки од добивката.

Член 13

Заради остварување на заеднички цели и задачи во унапредувањето на вработувањето на инвалидни лица во заштитните друштва, овие друштва основаат Заедница на заштитни друштва (во натамошниот текст: Заедница), како стопанска интересна заедница согласно со Законот за трговските друштва.

Заедницата од став 1 на овој член е должна редовно да ги прибира и следи податоците за уплатените средства од страна на заштитните друштва согласно со членовите 18 и 22 алинеја 1 на овој закон.

**III. РАБОТНО ОСПОСОБУВАЊЕ
СО ВРАБОТУВАЊЕ****Член 14**

Работно оспособување, во смисла на овој закон, е оспособување на инвалидното лице за практична работа за определени работи согласно со потребите на работодавецот и инвалидното лице.

Невработеното инвалидно лице на работно оспособување заради вработување кај работодавецот го упатува Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата).

Вработеното инвалидно лице, кое не е оспособено за вршење на соодветни работи, на работно оспособување го упатува работодавецот.

Работното оспособување може да се врши кај работодавецот и кај друг работодавец според посебни програми, под услови и на начин утврдени со акт на Агенцијата.

Член 15

Вработување на инвалидно лице се врши од редот на евидентирани невработени инвалидни лица во Агенцијата.

Агенцијата е должна да води евиденција на невработените инвалидни лица во Република Македонија.

Инвалидното лице може да се вработи на работно место за кое има образование за соодветно занимање, односно може да се вработи или прераспореди и на друго работно место ако ги исполнува општите и посебните услови или е оспособено за вршење на работите на тоа работно место и ако има оценка на работната способност дека може да ги работи работите на соодветното работно место.

Член 16

Средствата потребни за работа на Комисијата од членот 2 став 3 на овој закон и работно оспособување од член 14 на овој закон се обезбедуваат од Посебниот фонд.

Член 17

Инвалидното лице кое се упатува на работно оспособување нема статус на вработено лице кај работодавецот кај кого работно се оспособува, освен ако не е вработено кај него.

IV. ПОСЕБЕН ФОНД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА

Член 18

Заради финансирање на работите за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидни лица, адаптација на работно место и набавка на опрема 10% од вкупно остварените средства од постојниот придонес за вработување се издвојуваат на потметката во Агенцијата (Посебен фонд) најдоцна до 30 во месецот за претходниот месец.

Агенцијата е должна средствата издвоени во Посебниот фонд да ги користи исклучиво за намените утврдени во став 1 на овој член.

Агенцијата со корисникот на средствата склучува договор за користењето на средствата.

Член 19

Инвалидно лице кое самостојно врши дејност како трговец-поединец, заштитно друштво и друго правно лице, поднесува барање за доделување на средства од Посебниот фонд до Управниот одбор на Агенцијата.

На правно лице кое не е заштитно друштво, може да му се доделат средства од Посебниот фонд за ново вработено инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој закон на неопределено време и адаптација на работно место на кое ќе работи инвалидното лице.

На заштитно друштво може да му се доделат средства од Посебниот фонд за нововработено инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој закон на неопределено време, адаптација на работно место на кое работи инвалидното лице и набавка на опрема.

На инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој закон кога самостојно врши дејност како трговец поединец може да му се доделат средства од Посебниот фонд за негово вработување на неопределено време, адаптација на работното место на кое ќе работи и набавка на опрема.

Управниот одбор на Агенцијата донесува решение за доделување на средствата од Посебниот фонд на секои 60 дена.

Против решението на Управниот одбор на Агенцијата за доделување на средствата од Посебниот фонд, може да се изјави жалба до министерот за труд и социјална политика во рок од осум дена од денот на добивањето на решението.

При доделување на средствата од Посебниот фонд се тргнува од обемот и видот на посебните услови за вработување и адаптација на работните места кои треба да се создадат, видот и обемот на опремата, во зависност од техничко-технолошкиот процес кои треба да се обезбедат заради подобрување на условите за вработување и работа на инвалидното лице.

Член 20

Средствата од Посебниот фонд се доделуваат како неповратни за:

1) вработување на инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој закон на неопределено време во висина од 20 просечни плати исплатени во Република Македонија за претходната година пред вработувањето, односно 40 просечни плати исплатени во Република Македонија за претходната година пред вработувањето за вработување на потполно слепо лице (практично слепо лице) и телесно инвалидно лице на кое заради движење му е потребна инвалидска количка;

2) адаптација на работно место во висина до 100.000 денари и истите можат повторно да се користат ако тоа го налагаат промените на техничко-технолошкиот процес или видот и степенот на инвалидноста на инвалидното лице и

3) набавка на опрема во висина до 200 просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година, при што барателот во пресметковната вредност на програмата треба да учествува со сопствено учество од 20% (сопствени средства, кредит од банка или лични средства на сопственикот на фирмата), а износот на доделените средства може да биде најмногу до висината на имотот и трајниот капитал заведен во книгите на барателот (основачки влог, опрема, градежни и деловни објекти, дуќани и слично) и достави хипотека во однос 2:1 или банкарска гаранција во висина на одобрените средства. Хипотеката или банкарската гаранција да е со важност од најмалку три години.

Средствата од ставот 1 точка 3 на овој член не може повторно да се користат пред истекот на три години од претходно одобрените средства од Посебниот фонд.

Подносителот на барањето може да користи средства од Посебниот фонд за намените од ставот 1 точка 1 на овој член под условите утврдени во Законот, ако деловно е активен, има позитивен бонитет што се докажува со документ издаден од надлежна институција и редовно исплатува плата за последните девет месеца сметано од денот на вработувањето на инвалидното лице и достави хипотека или банкарска гаранција со рок на пристигнување до 11 месеца во висина на средствата што ги побарува од Посебниот фонд за вработување на инвалидно лице. Банкарската гаранција, односно хипотеката ќе биде активирана доколку работодавецот го намали вкупниот број на инвалидни лица од членот 2 став 1 на овој закон или не им исплаќа плата повеќе од 90 дена.

По исклучок од ставот 3 на овој член ако подносителот на барањето не достави хипотека или банкарска гаранција во висина на средствата што ги побарува од Посебниот фонд за вработување на инвалидно лице, ќе му се исплатат 50% од одобрените средства, а остатокот ќе му биде исплатен во наредните десет месеца во десет еднакви рати, обврската за доставување на хипотека или банкарска гаранција не се однесува на државната администрација, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, агенции и фондови и други државни институции.

Подносителот на барањето може да користи средства за намените од точката 3 на овој член, ако деловно е активен најмалку 3 години.

Средствата од ставот 1 точки 2) и 3) на овој член може да се користат исклучиво за намената за која се доделени.

Начинот на уплатата на доделените средства на работодавецот од Посебниот фонд се врши на начин утврден со актот од членот 4 на овој закон.

Член 21

Ако на вработеното инвалидно лице за кое се користени средства му престане работниот однос по која било основа или работодавецот го намалил бројот на вкупно вработените инвалидни лица од членот 2 став 1 на овој закон на неопределено време, истиот е должен во рок од осум дена од денот на настанатата промена да ја извести Агенцијата.

Ако на инвалидното лице за кое се користени средства му престане работниот однос пред истекот на рокот од три години од денот на вработувањето, освен по сила на закон или во случај на смрт, корисникот на средства е должен во рок од три месеци на негово место да вработи друго инвалидно лице без право повторно да користи средства за вработување на инвалидното лице.

Работодавец може да користи средства од Посебниот фонд за вработување на невработено инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој закон, ако во евиденцијата на Агенцијата се води како невработено инвалидно лице. За вработување на инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој закон за кое се користени средства за вработување од Посебниот фонд, при повторно вработување новиот работодавец не може да користи средства од Посебниот фонд за вработување на инвалидното лице пред истекот на пет години сметано од денот на основањето на новиот работен однос.

За инвалидно лице на кое работниот однос му престанал не по негова вина и за кое работодавецот ги повратил средствата во Посебниот фонд, средства за негово повторно вработување може да се користат и пред истекот на рокот од став 3 на овој член.

Корисникот на средства за вработување на инвалидно лице кој нема да вработи друго инвалидно лице на местото на инвалидното лице на кое му престанал работниот однос, во смисла на ставот 2 од овој член, или вакво право остварил врз основа на неточни податоци, должен е средствата да ги врати на Посебниот фонд во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на состојбата во цел износ зголемени за банкарска камата на средства по видување.

Ако работодавецот го намалил бројот на вкупно вработените инвалидни лица од членот 2 став 1 на овој закон на неопределено време од денот на влегување во сила на овој закон, а на нивно место прими нови инвалидни лица, не може да користи средства за вработување за новопримените инвалидни лица.

Корисникот на средства од Посебниот фонд набавената опрема не може да ја изнајмува, дава под закуп или да ја отуѓи во рок од три години од денот на добивањето на средствата.

Член 22

Средствата во Посебниот фонд се обезбедуваат од:

- данокот на додадена вредност и царините уплатени од заштитните друштва во Буџетот на Република Македонија кои во целост на потметката на Посебниот Фонд се дозначуваат најдоцна до 15 во месецот за претходниот месец;

- подароци, легати и
- други извори.

Член 23

Агенцијата врши увид во наменското користење на средствата согласно со овој закон.

Агенцијата е должна на секои шест месеци да поднесува извештај до Министерството за труд и социјална политика за остварените средства по сите основи и за вкупно остварените средства во Посебниот фонд од членовите 18 став 1 и 22 на овој закон, како и за доделувањето на средствата од Посебниот Фонд согласно со овој закон.

V. НАДЗОР

Член 24

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за труд и социјална политика.

Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон кои се однесуваат на посебните услови за вработување и работење на инвалидното лице врши Државниот инспекторат за труд.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок заштитното друштво ако не ги исполнува условите од член 11 на овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно лице во заштитното друштво.

Член 26

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице доколку постапи спротивно на одредбите од членот 5 и членот 21 ставови 1 и 7 од овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршокот од ставот 1 на овој член и одговорното лице во правното лице.

Член 27

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако не ги исполнува условите од член 7 на овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно лице во правното лице.

Член 28

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок работодавецот ако средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи согласно со член 20 став 6 на овој закон.

Член 29

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок инвалидно лице кое самостојно врши дејност како трговец-поединец ако средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи согласно со член 20 став 6 на овој закон.

Член 30

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице во Агенцијата за доделување на средства спротивно од член 19 ставови 5 и 7 на овој закон.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, постојните претпријатија за вработување на инвалидни лица должни се да го усогласат своето работење и да се организираат во заштитни друштва во согласност со овој закон и Законот за трговските друштва.

Ако во рокот од став 1 на овој член постојните претпријатија за вработување на инвалидни лица не се усогласат со одредбите од овој закон, престануваат да работат како претпријатија за вработување на инвалидни лица.

Член 32

Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон постојните самостојни вршители на

професија или дејност, се должни да го усогласат своето работење согласно со овој закон и Законот за трговските друштва.

Член 33

Министерот за труд и социјална политика во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го донесе актот од членот 4 на овој закон.

Член 34

Поднесените барања за доделување на средства од Посебниот фонд кои не се решени до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се решат според одредбите на законот кој бил во сила при поднесувањето на барањето.

Член 35

Средствата од членот 18 став 1 на овој закон ќе се издвојуваат почнувајќи од 1 јануари 2007 година.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1162.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за градежното земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр. 53/01 и испр. 97/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2005 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУГУВАЊЕТО, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 79/01, 103/01, 38/02, 51/03 и 95/04), во членот 12 став 1 алинеја 8 се менува и гласи:

- “за изградба на административно – деловни, индустриски и други стопански објекти, јавни спортско-рекреативни, станбени објекти и комплекси, по предлог на правно лице во мешовита сопственост и правно лице основано од странски физички и правни лица, регистрирани во соодветниот регистар на Република Македонија, врз основа на инвестициона програма усвоена од Министерството за транспорт и врски.”

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден на денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 19-3871/1
13 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1163.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 8, став 3 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија” бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 6.10.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА

1. Се дава согласност за промена на сопственичката структура на концесионерот Трговското радиодифузно

друштво ТВ “Тоска“ ДООЕЛ - Скопје, односно за пристапување на содружникот Илијас Касами со удел од 50% од вкупниот капитал на Трговското радиодифузно друштво.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2919/1
6 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1164.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

На досегашниот корисник Национална установа - Центар за култура “Григор Прличев“ - Охрид му престанува користењето на недвижната ствар евидентирана во Поседовен лист бр. 10596 за КО Охрид и тоа: објект, лоциран на К.П. бр. 16466 со вкупна површина од 460м², со адреса: ул. “Борис Кидрич“ - Охрид, запишана како имот во сопственост на Република Македонија.

Недвижната ствар од став 1 од овој член се дава на користење на Националната установа - Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид.

Член 2

Користењето на наведената недвижна ствар од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишана во член 1 од Одлуката ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник Центарот за култура “Григор Прличев“ - Охрид и новиот корисник Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.

Бр. 19-3452/1
6 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1165.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 06.10.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

1. На ДПТУ „НОТА ДТХ ДООЕЛ“ извоз-увоз - Стар Дојран и се дава на петгодишно користење-концесија рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро.

2. Како почеток на користењето-концесијата на риболовното подрачје ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за користење на рибниот фонд од подрачјето.

3. Во името на Владата на Република Македонија, Договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3572/1
6 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1166.

Врз основа на член 17 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97, 3/98 и 86/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. Се огласува именување на заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит, на правни работи над три години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

Бр. 33-3766/1
6 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1167.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Штип, број 0202-409/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 08.07.2005 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6497/3
4 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1168.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Дебар број 0101-65/2, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 07.07.2005 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6607/3
4 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1169.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје број 01-900, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 11.08.2005 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-7028/3
4 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1170.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Битола број 02-595/2, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 21.07.2005 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8279/2
4 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1171.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Пробиштип, број 04-203, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 21.07.2005 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6742/3
4 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1172.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Струга, број 01-346, донесена од Управниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на 08.07.2005 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8280/2
4 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1173.

Врз основа на член 122, а во врска со член 119, 163 став 1 точка 1, 4 и 7 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04) и член 54 од Законот за преземање на акционерски друштва (“Службен весник на РМ“ бр. 4/02 и 27/02), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 29.09.2005 година, едногласно донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира повреда на правилата за работа со долгорочни хартии од вредност од член 54 од Законот за преземање на акционерски друштва кај брокерската куќа “Инвестброкер“ АД Скопје, при реализација на следните блок трансакции пријавени на Македонската Берза АД Скопје, со акции издадени од ВВ Тиквеш АД Кавадарци: МИМИ09070351546 пријавена на Македонската берза АД Скопје на 09.07.2003 година, МИМИ21070351955 пријавена на Македонската берза АД

Скопје на 21.07.2003 година и МИМИ24070352168 пријавена на Македонската берза АД Скопје на 24.07.2003 година, заради што:

1. Јавно се објавува дека брокерската куќа “Инвестброкер“ АД Скопје ги повредила правилата за работа со долгорочни хартии од вредност од член 54 од Законот за преземање на акционерски друштва при реализацијата на следните блок трансакции пријавени на Македонската берза АД Скопје, со акции издадени од ВВ Тиквеш АД Кавадарци: МИМИ09070351546 пријавена на Македонската берза АД Скопје на 09.07.2003 година, МИМИ21070351955 пријавена на Македонската берза АД Скопје на 21.07.2003 година и МИМИ24070352168 пријавена на Македонската берза АД Скопје на 24.07.2003 година.

2. Објавата за повреда на правилата за работење со долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение ќе се изврши на Берзанскиот Електронски Систем за Тргување (БЕСТ систем) на Македонската Берза АД Скопје.

3. Се задолжува Македонската Берза АД Скопје, по приемот на ова решение да постапи согласно точка 2 на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

5. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

Бр. 08-2014/1
29 септември 2005 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,

проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**
член, проф. д-р **Владимир Филиповски, с.р.**
член, проф. д-р **Гоце Петрески, с.р.**
член, проф. д-р **Софија Тодорова, с.р.**
член, **Борислав Атанасовски, с.р.**
член, **Милаим Ајдини, с.р.**
член, **Владимир Илиев, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РМ

1174.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ“ бр.47/97,40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2005 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ ОД 2005 ГОДИНА**

Член 1

Највисоката продажна цена на природниот гас во четвртиот квартал од 2005 година, согласно Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија (“Службен весник на РМ“ бр.43/98 и 8/2001) се определува да изнесува 17,411 ден/ Нм³.

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член содржани се трошоците сврзани со набавката и снабдувањето со природен гас, потоа преносот и управувањето со системот за пренос на природниот гас, како и данокот на додадената вредност во согласност со закон.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа одлука е утврдена со примена на просечен продажен курс на САД доларот од 50,88 денари за еден САД долар и истата може со претходна согласност на Регулаторната комисија за енергетика да се коригира до-

колку средната вредност од просечните продажни курсеви на САД доларот објавени од страна на Комерцијална банка АД-Скопје и Стопанска банка АД- Скопје, во било кој месец од четвртиот квартал од 2005 година се зголеми или намали за повеќе од 2% од вредноста на курсот на САД доларот определен со овој член.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1143/1
13 октомври 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

1175.

Врз основа на член 51 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 13 октомври 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

1. На „Макпетрол“ АД – Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1142/1
13 октомври 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕНТИ – ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати „Макпетрол“ - Скопје („Макпетрол“ АД – Скопје) ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со природен гас.

3. датум на издавање на лиценцата:

13 октомври 2005 година

4. период на важење на лиценцата:

10 години

5. датум до кога важи лиценцата:

13 октомври 2015 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ПГ-01.06.1/05

7. Број на деловниот субјект - 4057643

8. Единствен даночен број - 4030954258093

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета купување природен гас заради натамошна продажба на природниот гас на квалификуваните потрошувачи и на снабдувачите со природен гас на тарифните потрошувачи.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на купопродажни договори за набавка на природен гас од увоз, договори со операторите за пренос и дистрибуција за обезбедување на капацитети за пренос и дистрибуција и системски услуги, како и договори со квалификуваните потрошувачи и со снабдувачите со природен гас на тарифните потрошувачи.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со природен гас носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас на квалификуваните потрошувачи и на снабдувачите со природен гас на тарифните потрошувачи во согласност со склучените договори;

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капацитет и тарифни услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на природен гас кои се обврзал да ги испорача;

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да ги исполнува условите за квалитет определени со склучените договори, како и пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните правила, нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на природен гас;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавки и продажби на природен гас во текот на извештајна година.

2. Финансиски извештаи:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - примените сметководствени политики,
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.

3. преземени мерки во текот на извештајна година, за:

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

5. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и

6. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за количините на природен гас, согласно договорите за набавка и договорите за испорака на природен гас, склучени со извозникот на природниот

гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или со вршителите на дејноста снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи;

- месечни извештаи за испорачани количини на природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог: Табела 1

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ПРИРОДЕН ГАС
 ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ _____, _____ ГОДИНА**

(ВО М3)

КОРИСНИК/ПОТРОШУВАЧ (НАЗИВ)	ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦОТ		ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ОД ПОЧЕТОК НА ГОДИНАТА	
	Планирано согласно Договор	Реализирано	Планирано согласно Договор	Реализирано
I. КВАЛИФИКУВАНИ ПОТРОШ.				
1.....				
2.....				
3.....				
ВКУПНО I				
II. СНАБДУВАЧ ИЛИ ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ				
1.....				
2.....				
3.....				
ВКУПНО II				
ВКУПНО (I + II)				

1176.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 17.10.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 26,698
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 26,787
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 26,923
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 28,787
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 29,181
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 16,404
- М - 2	до 16,381

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 65,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 62,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 62,50
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 53,00
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 42,50
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 19,947
- М - 2	до 19,920

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	65,00	64,50	64,00
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	61,50	61,00	60,50

БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	62,00	61,50	61,00
Д-ДИЗЕЛ	52,50	52,00	51,50
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	42,00	41,50	41,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	25,110
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,055
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,343
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,428
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 18.10.2005 година.

Бр. 02-1171/1
17 октомври 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

54.

Врз основа на член 9 став 1 точка а-8, точка в-2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 11/2001, 50/2001 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 06.10.2005 година, утврди

Л И С Т А
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (*Службен весник на Р.М. број 62 /2003 и 25/2004) во членот 2 се менува режимот на препишување и издавање на долу наведените лекови, се бришаат ознаките „S“ и „SS“, и истите гласат:

АТЦ код	Генеричко име	Фармацевтска дозажна форма	Јачина
ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТМАН НА ПЕПТИЧЕН УЛКУС			
A02B C01	*OMEPRAZOLE	Кайсули	20mg
A02B C03	*LANSOPRAZOLE	Кайсули	30mg
*Тераписки еквивалент на Омепразоле Само за: - улкусна болест резистентна на H ₂ блокатори <ul style="list-style-type: none"> - гастроезофагеален рефлукс - Zollinger-Ellisonov Sy. - за ерадикација на Helicobacter pylori 			
ОРАЛНИ АНТИДИАБЕТСКИ ЛЕКОВИ			
A10B B02	CHLORPROPAMIDE	Таблетти	250mg
МИНЕРАЛНИ ДОДАТОЦИ			
A12B A01	POTASSIUM CHLORIDE	Таблетти	0,5 g
ХЕМОТЕРАПЕВТИЦИ ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА			
D06B B03	ACICLOVIR	Крем Маст	5% 5%
КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА			
D07A C01	BETAMETHASONE	Крем Маси	0,5mg/g 0,5mg/g
D07A C06	DIFLUCORTOLONE	Крем Маси	1mg/g 1mg/g

АНТИИНФЕКТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКА УПОТРЕБА			
ПЕНИЦИЛИНИ			
J01C R02	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	Таблети, Суспензија	(250+125) mg 375 mg (500+125)mg 625 mg (875+125)mg; 1g (400+57)mg/5ml (125+31,5mg)/5ml (250mg+62,5mg)/5ml 312,5 mg / 5 ml
ХИНОЛОНИ			
J01M A02	CIPROFLOXACIN	Таблети Филм таблети	250mg; 500mg; 250mg, 500mg
АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКА УПОТРЕБА			
J02A C01	*FLUCONASOLE	Кайсули	50mg
*Само за: - пациенти на долготрајна антибиотска терапија (над 15 дена) кај кои се очекува развој на кандидијаза или друга микотична инфекција - можност за поставување на дијагноза врз основа на јасна клиничка слика и манифестирана симптоматологија и во ПЗЗ - избран лекар во ПЗЗ може да биде и гинеколог кој би дијагностицирал генитална микотична инфекција			
АНТИВИРУСНИ ЛЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКА УПОТРЕБА			
J05A B01	ACICLOVIR	Таблети	200mg
НЕСТЕРОИДНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕВМАТСКИ ЛЕКОВИ			
M01A B01	INDOMETACIN	Кайсули Сулозипорни	25mg 100mg
ОПИДНИ АНАЛГЕТИЦИ			
N02A X02	*TRAMADOL	Кайсули	50 mg
50	*Само за: - малигни состојби - дископатии - фрактури - Herpes zoster		
АНТИАСМАТИЦИ			
R03B A01	BECLOMETHASONE	Назален спреј Аеросол	50mcg 50mcg,

Член 2

Во членот 2 се менува режимот на препишување и издавање на долу наведените лекови, се бришаат ознаките "S", се додава текстот "Напомена: за терапија кај деца пропишување по препорака на специјалист интернист" и истите гласат:

КОРТИКОСТЕРОИДИ			
H02A B03	DEXAMETHASONE	Таблети	0.5mg
Напомена: за терапија кај деца пропишување по препорака на специјалист педијатар			
H02A B04	METHYLPREDNISOLONE	Таблети	4 mg,
Напомена: за терапија кај деца пропишување по препорака на специјалист педијатар			
H02A B06	PREDNISOLONE	Таблети	5 mg
Напомена: за терапија кај деца пропишување по препорака на специјалист педијатар			
H02A B09	HYDROCORTISONE	Маси	1%,
Напомена: за терапија кај деца пропишување по препорака на специјалист педијатар			

Член 3

Во членот 2, во групата на супресанти на кашлица кај лекот "CODEIN" се додава текстот " Кај тешки респираторни заболувања, tussis prolongata sicca" и гласи:

СУПРЕСАНТИ НА КАШЛИЦА			
R05D A04	*CODEIN	Таблетии	30mg
* Кај тешки респираторни заболувања, tussis prolongata sicca			

Член 4

Во членот 2, во групата на бетаблокатори кај лекот "BISOPROLOL" ознаката "SS" се заменува со ознаката "S", се додава текстот "по препорака на специјалист интернист" и гласи:

БЕТА БЛОКАТОРИ			
C07A B07	BISOPROLOL ^S	Филм обложени таблетии	2.5mg; 5mg
* Строга индикација "само за срцева слабост". По препорака на специјалист интернист			

Член 5

Во членот 2, во групата на бетаблокатори кај лекот "CARVEDILOL" се додава текстот "по препорака на субспецијалист интернист-кардиолог" и гласи:

БЕТА БЛОКАТОРИ			
C07A B07	CARVEDILOL ^{SS}	Таблетии	6.25mg;
* Строга индикација "само за Срцева слабост". По препорака на субспецијалист интернист-кардиолог			

Член 6

Во членот 2, во групата на антиастматици кај лековите "BUDESONIDE" и "FLUTICASONE" ознаката "SS" се заменува со ознаката "S", се додава текстот "по препорака на специјалист интернист и специјалист од ПЗЗ" и гласи:

АНТИАСМАТИЦИ			
R03B A05	FLUTICASONE ^S	Спреј за нос	50 mcg; 125mcg
R03B A02	BUDESONIDE ^S	Спреј за нос	10ml/50mcg; 10ml/100mcg
По препорака на специјалист интернист и специјалист по ПЗЗ			

Член 7

Во членот 2, во групата на кортикостероиди за локална употреба кај лековите "BETAMETHAZONE + ACETYLSALICYLIC ACID" и "METHYLPREDNISOLON" се додава текстот "по препорака на специјалист дерматовенеролог" и гласи:

КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА			
D07X C00	BETAMETHASONE + ACETYLSALICYLIC ACID ^S	Масиј Лосион	(0,5mg +30mg/g), (0,5mg +20mg/g).
По препорака на специјалист дерматовенеролог			
H02A B04	METHYLPREDNISOLONE ^S	Крем Масиј	0,1 % 0,1 %
По препорака на специјалист дерматовенеролог			

Член 8

Во членот 2, на долунаведените лекови се додава текстот "по препорака на специјалист гинеколог" и гласат:

УТЕРОАКТИВНИ ЛЕКОВИ			
G02A B01	METHYLERGOMETRINE ^S	Расшвор	0,25mg/ml
По препорака на специјалист гинеколог			
ПОЛОВИ ХОРМОНИ И МОДУЛАТОРИ НА ГЕНИТАЛНИОТ СИСТЕМ			
ХОРМОНАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ ЗА СИСТЕМСКА УПОТРЕБА			
G03A A07	LEVONORGESTREL + ETHYNILESTRADIOL ^S	Дражеи	(0,15mg+0,03mg), (0,5mg+0,05mg), (0,25 mg+0,05mg)
По препорака на специјалист гинеколог			
АНДРОГЕНИ			
G03B B01	MESTEROLONE ^S	Таблетии	25 mg
По препорака на специјалист гинеколог			
ЕСТРОГЕНИ			
G03C A03	ESTRADIOL ^S	Таблетии Вагиналеии	1 mg, 0.025mg
По препорака на специјалист гинеколог			
ПРОГЕСТОГЕНИ			
G03D C02	NORETHISTERONE ^S	Таблетии	5 mg
По препорака на специјалист гинеколог			
СИНТЕТСКИ СТИМУЛАТОРИ НА ОВУЛАЦИЈАТА			
G03G B02	CLOMIFENE ^S	Таблетии	50 mg
По препорака на специјалист гинеколог			

Член 9

Во членот 2, во групата на антиандрогени и естрогени кај лекот "CYPROTERONE+ESTROGEN"^{SS} ознаката "SS" се заменува со ознаката "S" и се додава текстот "по препорака на специјалист гинеколог или дерматовенеролог" и гласи:

АНТИАНДРОГЕНИ И ЕСТРОГЕНИ			
G03H B01	CYPROTERONE + ESTROGEN ^S	Дражеи	2mg+0,035mg
По препорака на специјалист гинеколог или дерматовенеролог			

Член 10

Во членот 2, во групата на лекови за терапија на коскени заболувања кај лекот "ALENDRONIC ACID" се додава текстот "по препорака на специјалист гинеколог, ендокринолог или ортопед" и гласи:

ЛЕКОВИ ЗА ТЕРАПИЈА НА КОСКЕНИ ЗАБОЛУВАЊА			
M05B A04	ALENDRONIC ACID ^S	Таблетии	10mg
по препорака на специјалист гинеколог, ендокринолог или ортопед			

Член 11

Во членот 2, во групата на лекови цефалоспорино од трета генерација кај лекот "CEFIXIME" се додава текстот "по препорака на специјалист според наодот на специјалист-микробиолог (антибиограм) за постоечка резистенција на терапија со полусинтетски пеницилини кај предизвикувачите (*E. coli*, *H. influenzae*, *Proteus*) на инфекции на респираторен, уринарен и билијарен тракт и Напомена: за терапија кај деца се додава ознаката "SS" - пропишување по препорака на субспецијалист педијатар-пулмолог или педијатар-нефролог" и гласи:

ЦЕФАЛОСПОРИНИ ОД ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЈА			
№10 А33	*CEFIXIME ^S	Таблетии Суспензија	400 mg 100 mg/5 ml
*По препорака од специјалист според наодот на специјалист-микробиолог (антибиограм) за постоечка резистенција на терапија со полусинтетски пеницилини кај предизвикувачите (<i>E. coli</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>Proteus</i>) на инфекции на респираторен, уринарен и билијарен тракт Напомена: за терапија кај деца се додава ознаката "SS" - пропишување по препорака на субспецијалист педијатар-пулмолог или педијатар-нефролог			

Член 12

Во членот 2, во групата на антипаркинсонови лекови кај лекот "BROMOCRIPTINE" ознаката "SS" се заменува со ознаката "S", се додава текстот "по препорака на специјалист невролог (невропсихијатар) или специјалист гинеколог" и гласи:

АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКОВИ			
№08 С01	BROMOCRIPTINE ^S	Таблетии	2,5mg
По препорака на специјалист невролог (невропсихијатар) или гинеколог			

Член 13

Во членот 2, во групата на лекови кои се користат за третман на туберкулоза кај лекот "ISONIAZIDE" се додава ознаката "S", текстот "По препорака на специјалист интернист-пулмолог" и "По препорака на специјалист фтизиолог" и гласи:

ЛЕКОВИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРЕТМАН НА ТУБЕРКУЛОЗА			
№04 С01	*ISONIAZID ^S	Таблетии	50mg, 100mg
<ul style="list-style-type: none"> • По препорака на специјалист интернист-пулмолог • По препорака на специјалист фтизиолог 			

Член 14

Во членот 2, во групата на лекови кои се користат за третман на туберкулоза кај долунаведените лекови се додава текстот "По препорака на специјалист интернист-пулмолог" и "По препорака на специјалист фтизиолог" и гласи:

ЛЕКОВИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРЕТМАН НА ТУБЕРКУЛОЗА			
№04 В02	*RIFAMPICIN ^S	Капсули	300 mg
№04 К01	*PYRAZINAMIDE ^S	Таблетии	500 mg
№04 К02	*ETHAMBUTOL ^S	Таблети	100 mg, 400 mg
<ul style="list-style-type: none"> • По препорака на специјалист интернист-пулмолог • По препорака на специјалист фтизиолог 			

Член 15

Во членот 2, на долунаведените лекови се додава ознаката ^{-S-}, текстот "по препорака на специјалист невролог (невропсихијатар)" и гласат:

АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ ЛЕКОВИ			
N03AX09	*LAMOTRIGINE ^S	Таблетти	25mg, 50mg, 100mg,
N03AX11	*TOPIRAMATE ^S	Таблетти	25mg, 50mg, 100mg, 200mg,
* - за рефрактерни облици на спалелсија, по препорака на специјалист невролог(невропсихијатар)			

Член 16

Во членот 2, на долунаведените лекови се додава ознаката ^{-S-}; текстот "по препорака на специјалист психијатар (невропсихијатар)" и гласат:

ХИПНОТИЦИ И СЕДАТИВИ			
N05C D01	FLURAZEPAM ^S	Капсули	15mg, 30mg
По препорака на специјалист психијатар(невропсихијатар)			
N05C F02	ZOLPIDEM ^S	Таблетти	5mg, 10mg
По препорака на специјалист психијатар (невропсихијатар)			
АНТИДЕПРЕСАНТИ			
N06A B05	PAROXETINE ^S	Филм таблетти	20mg, 30mg
по препорака на специјалист психијатар (невропсихијатар)			

Член 17

Во членот 2, на долунаведените лекови се додава ознаката ^{-S-}; текстот "по препорака на специјалист офталмолог" и гласат:

АНТИГЛАУКОМА ПРЕПАРАТИ И МИОТИЦИ			
S01E D91	TIMOLOL ^S	Капки за очи Гел	0,25%, 0,5% 1mg / 5g
По препорака на специјалист офталмолог			
МИДРИЈАТИЦИ И ЦИКЛОПЛЕГНИЦИ			
S01F A01	ATROPINE ^{S X1}	Капки за очи	0,5%, 1%
По препорака на специјалист офталмолог			
S01F A05	НОМАТРОПИНЕ ^{S X1}	Капки за очи	2%
По препорака на специјалист офталмолог			
ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ			
S01H A03	TETRACAINE ^{S X1}	Капки за очи	0,5%
По препорака на специјалист офталмолог			

Член 18

Во членот 2, во групата на лекови за терапија на билијарен систем за лекот "URSODEOXYCHOLIC ACID" се додава ознаката "SS", текстот "по препорака на субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог" и гласи:

ТЕРАПИЈА НА БИЛИЈАРЕН СИСТЕМ			
А05А А02	URSODEOXYCHOLIC ACID ^{SS}	Капсули	250mg
По препорака на субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог			

- Лековите покрај чие име нема знак, избраниот лекар ги препишува на рецепт самостојно.
- "S" Лековите покрај чие име стои знакот "S", ги препишува избраниот лекар по предлог на лекар специјалист.
- "SS" Лековите покрај чие име стои знакот "SS", ги препишува избраниот лекар по предлог на лекар субспецијалист.
- "P,D" Лековите покрај чие име стои знакот "P,D", покрај избраниот лекар ги препишува и избран стоматолог.
- "X" Лековите покрај чие име стои знакот "X", да се поведе постапка за регистрација во Република Македонија, а во меѓувреме да се увезуваат со интервентен увоз.

Член 19

Измените и дополнувањата на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

Бр. 02-7012/7
12 октомври 2005 година
Скопје

Управен одбор
на Фондот за здравствено осигурување

Заменик претседател,
Проф. д-р Магдалена Антова-Велевска, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 16-а од Законот за данок на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003) и член 30-з став 1 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 96/04), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СЕПТЕМВРИ 2005 ГОДИНА**
- претходни податоци -

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2005 година во однос на август 2005 година е 0.012.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на септември 2005 година во однос на декември 2004 година е 0.060.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2005 година во однос на септември 2004 година е 0.050.

Директор,
Катерина Костадинова-Даскаловска, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издањето	Цена	Р.бр	Издањето	Цена
1	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		8	Закон за општата управна постапка (со коментар)	
a)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00		Проф. д-р С. Гелевски, 2005	600.00
b)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетничка дејност).	600.00	9	Закон за работните односи (редакциска збирка, 2005)	660.00
e)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита.	700.00	10	Закон за извршната постапка	300.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата.)	500.00	11	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги)	350.00
д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	12	Закон за спречување на корупцијата (со закони за ратификација на конвенцијата	250.00
2	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина)	700.00	13	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци)	250.00
3	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	14	Збирка на прописи од областа на државјанството	200.00
4	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200.00	15	Устав на Република Македонија (со сите амандмани и рамковен договор) на македонски јазик (мак. повеќ.)	300.00
5	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00	16	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
6	Кривичен законик од проф. д-р Методија Каневчев (со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005	700.00	17	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
7	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2002	150.00	18	Регистар на прописи на РМ	3700.00
			19	WEB - базата на прописи од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	

П О Р А Ч К А бр. 87

Со ова неотповикливо ги порачуваме издањата под реден број _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____

НОВО, НОВО, НОВО !!!

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК

- ИНТЕГРАЛЕН ТЕКСТ -

**СО КРАТКИ УПАТСТВА, ОБЈАСНУВАЊА
И РЕГИСТАР НА ПОИМИТЕ**

(360 страници – брош подврска)

од Проф. Д-р Методија Каневчев

Цена - 700,00 денари

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

(Редакциски текст - 140 страници – брош подврска)

Цена - 660,00 денари

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА СО КОМЕНТАР

(318 страници – брош подврска)

од Проф. Д-р Симеон Гелевски

Цена - 600,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието

1. **Кривичен законик** во _____ примероци.
2. **Закон за работните односи** во _____ примероци.
3. **Закон за општата управна постапка** во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000 - Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.